

Македонска нација

„Република Македонија ќе продолжи во нејзините напори да гради мостови на пријателство и соработка. Како добар сосед, ние продолжуваме со изградбата на инфраструктурните и енергетските, трговските и економските, политичките и културните коридори, кои не` поврзуваат нас со сите наши поблиски и подалечни соседи. Овие коридори што сега се градат, овие врати на соработка кои ги отвораме, еден ден ќе се користат од страна на нашите деца и децата на нашите соседи. Тие ќе живеат во иднина во регионот кој сега ние го создаваме. Ние сакаме да им оставиме обединет европски регион, со избришани граници на поделбите од минатото“ – вели амбасадорот д-р Панде Лазаревски за романскиот „NINE O’CLOCK“.



Македонците ширум светот го одбележаа националниот празник 8 Септември, Денот на независноста. Како и насекаде, така и Македонците во Романија со пригодна прослава ја одбележаа 23 годишнината од независноста на Република Македонија.

Денот на независноста на Македонија во Романија беше одбележан во соработка со Форумот за романско-македонско пријателство, а на настанот беше присутен и принцот Димитрие Шербан Стурза, еден од оснивачите на форумот.

Овој настан, на кој беа присутни македонскиот амбасадор во Романија д-р Панде Лазаревски, конзулот Ханиф Даути, како и претставници на македонската заедница во Романија дојдени дури од Темишвар, ќе го одбележат и романските медиуми.

По повод 8 Септември, Денот на независноста на Република Македонија, македонскиот амбасадор во Романија д-р Панде Лазаревски за романското списание „NINE O’CLOCK“ од 8 септември 2014 година, ќе ја даде следната изјава:

„Првиот ден од независноста започна во турбулентно време на болна трансформација и транзиција на нашиот регион. Во такви тешки околности, Република Македонија беше решена да биде добар сосед, да биде фактор на мирот и стабилноста, да помогне во градењето на напреден и просперитетен регион.

Во годините што изминаа, имало периоди на прослави и успеси, но исто така и на тешки моменти, кога се соочивме со предизвици. И покрај сите предизвици, со гордост можеме да констатираме дека имаме постигнато многу. Денес регионот е драматично променет во позитивен начин.



Денес, 23 години по суверената одлука на нејзините граѓани за независна држава, Република Македонија е политички стабилна земја со динамична економија, чекор пред полноправно членство во НАТО и во Европската унија.

Од прогласувањето на независноста, ние останавме верни на нашите основни вредности, меѓу кои се мирот, слободата, демократијата, човековите права и вековната македонска традиција на соживот и почитување на различностите. Ние продолжуваме да ја промовираме Република Македонија како суверена држава во која владеењето на правото е воспоставено и загарантирано, во која е обезбедена социјалната правда и солидарноста.

Водени од основните вредности и принципи и силно посветени на реформите, Владата на Република Македонија успеа да ја направи Македонија препознатлива во светот како една од најдобрите бизнис дестинации. Стабилна макро-економска политика, ниска инфлација, избалансирани јавни финансии и низок буџетски дефицит, стабилен девизен и низок јавен долг, како и нејзината млада, образована и вредна лојална работна сила, и рамни даноци, ја направија Македонија привлечна бизнис дестинација за инвеститорите.

Според Дуинг бизнис, Македонија е рангирана на 25-то место меѓу 189 земји во светот, и има најдобра бизнис-клима во Југоисточна Европа. Неколку години по ред, Македонија е избрана како најдобар реформатор во Југоисточна Европа, и меѓу 3 најдобри реформатори во светот. Ние веќе ги искусивме првите плодови на позитивната бизнис клима за странски директни инвестиции, до 1.871 милијарди евра за периодот 2007-2013 година. Водечкиот принцип на македонската надворешна политика е принципот на постојана отвореност кон сите.

Во овој поглед ние остануваме отворени за оние кои се најблиску до нас - нашите соседи. Вложивме многу енергија во создавање на средина за поуспешна билатерална, регионална и мултилатерална соработка со земјите од непосредното и поширокото соседство. Иако се соочивме со предизвици и недоразбирања, ние сме посветени на градење на добрососедски односи околу нас, и искрено пријателство со сите нации и народи низ светот. Со позитивен пристап, предизвиците ќе се претворат во нови можности и денешните недоразбирања се увертира кон посилно пријателство утре.

Националниот ден

Како добар сосед, Република Македонија ќе продолжи во нејзините напори да гради мостови на пријателство и соработка. Како добар сосед, ние продолжуваме со изградбата на инфраструктурните и енергетските, трговските и економските, политичките и културните коридори, кои не` поврзуваат нас со сите наши поблиски и подалечни соседи. Овие коридори што сега се градат, овие врати на соработка кои ги отвораме, еден ден ќе се користат од страна на нашите деца и децата на нашите соседи. Тие ќе живеат во иднина во регионот кој сега ние го создаваме. Ние сакаме да им оставиме обединет европски регион, со избришани граници на поделбите од минатото.

Вистина е дека ние, сегашната генерација, не само што го наследивме светот од нашите предци, но што е уште поважно, имаме позајмено од генерациите што доаѓаат.

Република Македонија е особено горда на своите традиционално добри односи со Романија, кои произлегуваат од силна традиционална, историска и културна врска меѓу народите на двете пријателски земји и докажано од страна на високо ниво официјални посети во изминатите години. Сепак, постои простор за многу, многу поголема билатералната соработка, особено во областа на економијата, како и на полето на културата и академската соработка, кои се во постојан пораст. Очекувањата се дека со голема размена на бизнис информации и состаноци на стопанствениците од двете земји, како и воспоставување на директни летови меѓу главните градови, ќе се прошират бизнис можностите и ќе се оди кон подобрување на економската соработка. Иницијативи на збратимените градови би можеле да ја зајакнат економската соработка на локално ниво, да бидат поддршка за зголемување на бизнис контактите и туристичката размена. Исто така, за подобра перспектива во економската соработка, важно е да се има многу поцврста меѓусебна медиумска видливост со презентирање на информации поврзани со традицијата, историјата и културата, економските можности и бизнис средините во двете земји.

Како европска земја, ние остануваме фокусирани на остварувањето на нашата европска иднина. Воведовме континуирани реформи кои резултираа со визната либерализација; добивме позитивни извештаи на Европската комисија и препораки за отпочнување на преговори за членство на Република Македонија во Европската унија.

Последно, но не и безначајно, Република Македонија ја цени Романија како земја во која, заедно со Романците, живеат и многу Македонци кои не ги заборавиле своите македонски корени, но во исто време, тие се горди и лојални граѓани на Романија, земја која е искрен пријател на Република Македонија“ - вели амбасадорот д-р Панде Лазаревски во својата изјава за романскиот „NINE O’CLOCK“.

September 8th, the Independence Day of the Republic of Macedonia

By H.E. Mr. Pando LIZAREVSKI,
Ambassador of the Republic of Macedonia
in Bucharest

The first day of independence started as a celebration time of peaceful transformation and transition of our region. In such difficult circumstances, the Republic of Macedonia was determined to be a good neighbor to be a factor of peace and stability in the region. Building of an advanced and progressive region.

In 23 years that have passed, there were periods of celebration and success, but also difficult moments when we faced challenges. Despite all challenges, we can proudly state that we have achieved a lot. Today the region is dramatically changed in positive ways.

23 years after the successful declaration of its status for an independent state, the Republic of Macedonia is a politically stable country with a dynamic economy, a strong judicial membership in NATO and the European Union.

Since independence, we have succeeded in our core values among which are peace, liberty, democracy, human rights and the constitutional Macedonian tradition of conscience and respect for diversity. We continue to promote the Republic of Macedonia as a strategic zone in which the rule of law is established and guaranteed, in which social justice and stability are provided.

Guided by the core values and principles and strongly dedicated to reforms, the Macedonian Government managed to make Macedonia recognizable in the world as a country with a strong economic, political and social development. It managed public finances and a low budget deficit, stable currency and low public debt, as well as its young, educated, hard-working and loyal workforce and its strong business destination for investment.

According to Doing Business, Macedonia is ranked 75th among 189 countries in the world and 1st in the Balkans region in South Eastern Europe. For five consecutive years, Macedonia is ranked as the best reformer in South Eastern Europe, and 5th

best reformer in the world. We can already state the first fruits of the positive business climate for direct foreign investments: by 2013, Macedonia's foreign policy leading principle has been consistently the principle of openness to all.

In this regard, we remain open to those who are close to us – our neighbors. We have initiated a lot of energy in opening our borders, if we advanced and progressive building of a more successful bilateral, regional and multilateral cooperation with the countries in the immediate and extended neighborhood. Although we face challenges and uncertainties, we are committed to building good neighborly relations with all our neighbors and the world. With a positive approach, the challenges will turn into opportunities and thereby stimulate demands for stronger friendship connections.

As a good neighbor, the Republic of Macedonia will continue in its efforts to build bridges of friendship and cooperation. As a good neighbor, we continue to build confidence and energy, trade and economic relations, political and cultural contacts and mutual respect with all our immediate and extended neighbors. I am confident we will build, these cooperation doors we open, will one day be used by our children and the children of our neighbors. They will live the future of the region we are now creating. We want to have them a united European region, with strong business relations of the future.

It is a truth that we, the present generation, we have not only inherited the world from our ancestors, but more importantly, we have borrowed from generations to come.

The Republic of Macedonia is especially proud of its traditionally good relations with Romania, defined from the strong historical, historical and cultural bonds between the friendly people of the two countries and given by the high level official visits in the past years. However, there is a room for much, much greater enhancement in the



national cooperation, particularly in the field of economy, in addition to the field of cultural and scientific cooperation that are progressively growing. Expectations are that the constant exchange of business information and meetings of businessmen from both countries, as well as establishing direct

contacts between the capitals, will expand business possibilities and improve economic cooperation. Twisting more intensive capital cooperation, we will have the best economic cooperation we can have, being supportive for increasing of business and tourist exchange. Also, for better prospects in economic cooperation, it is important to have much stronger mutual media visibility by promoting information related in the tradition, history and culture, economic production and business environment in both countries.

As a European country, we remain focused on achieving our European future. We have implemented continuous reforms which resulted in the way of integration, we have received positive reports of the European Commission that recommend us to start negotiations on membership of the Republic of Macedonia into the European Union.

Let us not forget, Republic of Macedonia represents Romania as a country in which, together with Romanians, from many Macedonians who have not forgotten their Macedonian roots but in the same time, they are proud and loyal citizens of Romania, country that is a sincere friend of the Republic of Macedonia.

National Day